



Врз основа на чл.3, ст.2, чл.46, чл. 47, чл.48, чл.49 и чл.67 ст.1 од Законот за користење и располагање на стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Сл.Весник на РМ,, бр.78/15, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 „Сл.Весник на РСМ,, бр.24/2019 и 275/2019), Одлуката за давање на согласност за продажба на движни ствари сопственост на Општина Чашка –Автобуси донесена од Совет на Општина Чашка бр.08-148/10 од 31.01.2018 година, Извештај за процена на вредноста на транспортни средства за AVTOBUS, марка- FAP, тип SANOS 115 изработен од Друштво за интелектуални услуги и процена МЕТОДА ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци со седиште на ул.„Велко Влаховиќ,, бр.4-1 /14 Кавадарци архивиран со бр.01-89/4 од 22.01.2018 година и Извештај за процена на вредноста на транспортни средства за AVTOBUS, марка IKARUS, тип- 111R изработен од Друштво за интелектуални услуги и процена МЕТОДА ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци со седиште на ул.„Велко Влаховиќ,, бр.4-1 /14 Кавадарци архивиран со бр.01-89/5 од 22.01.2018 година со кои е утврдена проценета вредност како почетна цена на продажба на движните ствари, комисијата за недвижни и движни ствари на Општина Чашка за спроведување на постапка за продажба на движни ствари, објавува:

ОБЈАВА број 01/2021
за продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка по пат на
ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка, кои се продаваат, согласно Одлуката за давање на согласност за продажба на движни ствари сопственост на Општина Чашка –Автобуси донесена од Совет на Општина Чашка бр.08-148/10 од 31.01.2018 година.

2.ПОДАТОЦИ ЗА ДВИЖНИТЕ СТВАРИ – ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Предмет на продажба се следните движни ствари –сопственост на општина чашка , со следните карактеристики:

Ред. бр.	Опис на движните стварите -предмет на продажба	Единица мерка	Количина	Состојба	Процен. вредност на движ. ствар	Минимал ен чекор на надд.	Банк. гаранц 2%	Час /почеток	Објава
1.	AVTOBUS, марка- FAP, тип SANOS 115, број на шасија-9552, број на мотор- 076072, година на производство 1980, маса на празно возило - 9.440 kg, нерегистриран	Парче	1	Нерегистриран	75.720,00 денари	Без ограничување	1.514,00 денари	9.00 часот	Прв пат
2.	AVTOBUS, марка IKARUS, тип- 111R, број на шасија-V0390091/1113, број на мотор- 101391/088, година на производство 1991, маса на празно возило-/, нерегистриран	Парче	1	Нерегистриран	75.720,00 денари	Без ограничување	1.514,00 денари	9.30 часот	Прв пат
Вкупна почетна цена на продажба					151.440,00 денари				

Вкупната проценета вредност на движните ствари , согласно Извештај за процена на вредноста на транспортни средства за AVTOBUS, марка- FAP, тип SANOS 115 изработен од Друштво за интелектуални услуги и процена МЕТОДА ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци со седиште на ул.„Велко Влаховиќ,, бр.4-1 /14 Кавадарци архивиран со бр.01-89/4 од 22.01.2018

година и Извештај за процена на вредноста на транспортни средства за AVTOBUS, марка IKARUS, тип- 111R изработен од Друштво за интелектуални услуги и процена МЕТОДА ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци со седиште на ул.,Велко Влаховиќ,, бр.4-1 /14 Кавадарци архивиран со бр.01-89/5 од 22.01.2018 година, изнесува **151.440,00 денари**

Почетна цена на предметот на продажба (предмет на електронско наддавање: Почетната цена изнесува 150.065, 00 денари. Предмет на продажба се сите ствари од ставка 1 до ставка 2. Предметот на оваа објава не е делив.

Минимален чекор на јавното наддавање : без ограничување.

Посета на локација: Секое заинтересирано лице може да побара да направи увид на стварите - предмет на продажба, на локација Населба Чашка – Општина Чашка, по претходно закажување на контакт телефон 076/426-831, лице за контакт Марјан Јовановски.

Понудувачот може да поднесе понуда/пријава за учество во постапката за продажба за предмет на продажба (за сите ставки заедно од 1-2) на начин и во согласност со условите од оваа објава.

3.ПРАВО НА УЧЕСТВО: Право на учество имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица, кои можат да се стекнат со сопственост на движни ствари на територија на Република Северна Македонија, согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во оваа објава.

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ : За учество во електронското јавно наддавање заинтересираните учесници електронски поднесуваат Пријава (понуда) која треба да ги содржи сите податоци и докази-прилог документи утврдени во Објавата за електронско јавно наддавање. За да може да поднесе пријава за учество заедно со доказите утврдени со објавата, секое заинтересирано физичко или правно лице треба претходно да се регистрира на интернет страницата: <http://www.e-stvari.mk/>. Електронското јавно наддавање се врши преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии –Управа за имотно правни работи.

5.ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ/ ДОКАЗИ ЗА УЧЕСТВО

Сите документи, односно доказите кои е потребно да се достават, понудувачот ги прикачува во системот <http://www.e-stvari.mk/>, во скенирана копија на оригиналот во PDF формат и тоа:

1. **Пријава (понуда) за учество на јавното наддавање со наведување/означување на бројот на објавата и предметот на продажба** –лично потпишана од учесникот (одговорното лице) или од него овластено лице со прилог овластување за потпишување, (која содржи податоци за подносителот на пријавата: назив на правното лице/ име и презиме на физичкото лице кое е подносител на понудата/пријавата за учество, адреса/седиште/живеалиште, ЕДБ и ЕМБС за правни лица/ЕМБГ за физички лица, телефон за контакт, моб.телефон, лице за контакт, податоци за одговорно лице –име и презиме (управител), банка во која е депонент и жиро сметка/трансакциска сметка во банката, **задолжително напишана e-mail адреса на подносителот на пријавата** преку која ќе му бидат испратени во рок од 3 дена од доставувањето на понудите, корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање.
2. **Банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2% од вкупната проценета вредност на стварите предмет на продажба .**

Подносителот на понудата/пријавата за учество задолжително доставува банкарска гаранција во висина од 2% од вкупната проценета вредност на стварите предмет на продажба во **износ од 3.029,00 денари.**

***Важно:** Банкарската гаранција се доставува задолжително во оригинал во писмена форма.

***Времетраење на банкарската гаранција:** Банкарската гаранција треба да биде со времетраење од најмалку 60 дена сметано од крајниот рок за поднесување на пријави.

Во случај на прекин/мирување на постапката, Општина Чашка може да побара од понудувачот во определен рок да ја продолжи важноста на банкарската гаранција. Доколку понудувачот не ја продолжи важноста на банкарската гаранција неговата понуда/ пријава ќе биде отфрлена како неприфатлива и несериозна, без разлика во која фаза на постапката се наоѓа понудувачот како учесник во постапката.

***Понудувачот е должен до крајниот рок за поднесување на понуди/пријави определен во оваа објава, банкарската гаранција за сериозност на понудата да ја достави во писмена форма во оригинал по пошта или лично во архивата на Општина Чашка на адресата: Општина Чашка ул.,Илинденска., бр.8 Населба Чашка – Општина Чашка, со ознака: До Комисијата за недвижни и движни ствари. Понудувачот исто така банкарската гаранција ја прикачува на системот (во скенирана форма во PDF формат) заедно со поднесувањето на пријавата/понудата за учество.

Банкарската гаранција треба да биде издадена во македонска валута од банка која работи и врши банкарски активности во Република Северна Македонија.

Банкарската гаранција за сериозност на понудата му се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.

■ Банкарската гаранција за сериозност на понудата ќе се наплати доколку:

-избраниот најповолен понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор не ја уплати понудената последна цена на електроското јавно наддавање.

-избраниот најповолен понудувач нема да го склучи договорот за купопродажба.

-избраниот најповолен понудувач одбие или не достави нова банкарска гаранција со која го продолжува времетраењето на претходната гаранција доставена од понудувачот во постапката.

Во случај на наплата на банкарската гаранција понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните движни ствари.

■ Секоја пријава/понуда која не содржи гаранција за сериозност на понуда или содржи гаранција за сериозност на понудата која не е во согласност со условите од објавата, ќе биде отфрлена и понудувачот нема да учествува на електронското јавно наддавање.

■ Недоставувањето на банкарска гаранција во писмена оригинална форма до Општина Чашка ја прави пријавата неприфатлива и истата ќе биде одбиена, односно понудувачот нема да учествува на електронското јавно наддавање.

3. **Доказ за идентитет:** Подносителот на пријавата кон пријавата задолжително доставува:

-**за правно лице** се доставува писмен доказ издаден од надлежен орган/институција дека е регистриран како правно лице - Тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија - документот да не е постар од 6 (шест) месеци сметано наназад од крајниот рок за поднесување на понуди/пријави,

-**за физичко лице** доставува фотокопија од лична карта на понудувачот.

4. **Изјава со која понудувачот изјавува дека ги прифаќа условите дадени во објавата,**

5. **Изјава за користење на лични податоци.**

Напомена: Пријавите кои што нема да бидат комплетирани со овие докази нема да учествуваат во наддавањето за што ќе бидат известени по електронски пат.

Образецот на пријавата (понудата), Образецот на Изјавата со која понудувачот изјавува дека ги прифаќа условите дадени во објавата и Образецот на Изјавата за користење на лични податоци може да се преземат од интернет страницата <http://www.e-stvari.mk/> со објавата на Општина Чашка.

5.РОК НА ТРАЕЊЕ НА ОБЈАВАТА

Оваа објава почнува од тече од денот на објавување **и трае до 18.01.2021 година до 12 часот.**

Електронското јавно наддавање ќе се оддржи на интернет страницата <http://www.e-stvari.mk/>. Електронското јавно наддавање ќе започне на ден **21.01.2021 година со почеток во 12 часот.**

6.ПОЧЕТНА ЦЕНА на предметот за продажба

Почетната цена на предметот за продажба е дадена во табеларниот преглед во точката 2 на оваа Објава.

7.РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА УЧЕСТВО

Рок за поднесување на пријави за учество: Пријавите за учество на електронското јавно наддавање со комплетната документација согласно условите од оваа објава се доставуваат во електронска форма најдоцна до **18.01.2021 година до 12.00 часот** на интернет страницата <http://www.e-stvari.mk/>, освен банкарската гаранција која се поднесува во писмена форма до крајниот рок за поднесување на пријави.

Краен рок за поднесување на пријавите е: 18.01.2021 година до 12.00 часот.

Понудувачите се лично одговорни за уредно и навремено поднесување на пријавите до крајниот рок за поднесување на пријави. Секоја пријава која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на пријави ќе се смета како задоцнета и ќе биде одбиена, односно нема да биде предмет на понатамошно разгледување и понудувачот нема да може да учествува во постапката.

8.НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Постапката за електронско јавно наддавање ја спроведува комисијата за недвижни и движни ствари на Општина Чашка за спроведување на постапка за продажба на движни ствари. Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определениот рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата по што ги известува подносителите на пријавите по електронски пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни, комисијата во рок од 3 (три) дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и шифра за учеството на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.

Подносителите кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното наддавање на денот на спроведувањето на јавното наддавање се регистрираат на интернет страницата наведена во оваа објава со корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање по што имаат право на учество на јавното наддавање.

Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во објавата. Јавното наддавање ќе се одржи, доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја прифати почетната цена. Јавното наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена на стварите предмет на продажба и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат, односно зголемуваат цената на движните ствари. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда. Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две (2) минути има нова понуда. Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното

наддавање, вредноста на стварите предмет на продажба се намалува за 2 % по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат односно зголемуваат цената на стварите предмет на продажба без притоа да се ограничува минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда. Доколку во времетраење од пет минути повторно нема понуда, вредноста на стварите предмет на продажба повторно се намалува за 2 % од првичната проценета вредност.

Намалувањето на вредноста на стварите предмет на продажба во текот на наддавањето, доколку станува збор за објава по прв пат може да биде најмногу до 30 % од проценетата вредност без разлика колку понудувачи се јавиле на јавното наддавање.

Намалувањето на вредноста на движните ствари во текот на наддавањето, доколку станува збор за објава по вторпат може да биде најмногу до 30%, доколку на јавното наддавање се пријавил само еден заинтересиран учесник, а доколку се пријавиле двајца или повеќе учесници, намалувањето на вредноста на движните ствари може да биде до најмногу 50% од проценетата вредност.

За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена која претставува највисока цена за продажба на движните ствари.

По завршувањето на јавното наддавање Комисијата изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на електронското јавно наддавање.

Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 дена од приемот на писменото известување за избор да ги уплати средствата (последно понудената цена) кој ги понудил на електронското јавно наддавање на Трезорска сметка 10000000063095, Банка на примачот НБРМ, уплатна сметка 840-171-06548, приходна шифра 731117 програма 00, согласно понудената конечна цена за продажба на движните ствари на електронското јавно наддавање, а доколку не ги уплати средствата во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор и банкарската гаранција ќе му биде активирана, а исто така понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно наддавање за предметните движни ствари.

По завршувањето на постапката за јавно наддавање, **со најповолниот понудувач, во рок од 15 /петнаесет/ работни дена по извршената уплата на понудената цена, Градоначалникот на Општина Чашка ќе склучи договор за купопродажба** во писмена форма согласно одредбите од Законот за облигационите односи кој особено ги содржи основните елементи: страни на договорот, предмет на договорот, податоци за движните ствари предмет на продажба, обврска на понудувачот за плаќање на нотарските трошоци, права и обврски на договорните страни и други елементи согласно ЗОО.

По склучувањето на договорот купувачот во рок од 30 дена е должен истиот да го достави кај нотар заради вршење на солемнизација. Трошоците за солемнизацијата ги плаќа понудувачот- купувач, односно учесникот кој на јавното наддавање понудил највисока цена за движните ствари и со кој се склучува договорот за купопродажба .

Купувачот има обврска да ги плати сите даноци кои ќе произлезат во врска со спроведувањето на оваа постапка.

Договорниот орган го задржува правото да направи измена и/или дополнување на оваа објава.

Дополнителни услови – обврски на купувачот: Купувачот има обврска по склучување на договорот во рок од најмногу 15 дена да ги преземе движните ствари предмет на оваа објава, со свое транспортно средство и да ги дислоцира од објектот во Населба Чашка – Општина Чашка. Сите трошоци за преземање и дислокација на стварите предмет на

продажба се на товар на купувачот.

9.ПРАВНА ЗАШТИТА

Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното електронско наддавање, во рок од 3 (три) дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од 5 (пет) дена од приемот на приговорот. Против решението на Комисијата може да се изјави жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

10.ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Оваа објава ќе биде објавена на интернет страницата <http://www.e-stvari.mk/>, web страната на Општина Чашка и во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата и еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, на чие подрачје се наоѓаат движните ствари предмет на објавата, а излегува најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата

Општина Чашка ул.,Илинденска,, бр.8 Населба Чашка Општина Чашка, поштенски број 1413, тел.+389(0)43/241-400, веб страна: <http://www.caska.gov.mk>, е-маил: opstina@caska.gov.mk

Предметот на објава може да се види секој работен ден од 08,00-15,00 часот на локација Населба Чашка- Општина Чашка во период на траење на објавата, а дополнителни информации за постапката и предметот на продажба можат да се добијат на контакт телефон 043/241-400, локал 28. Лице за контакт: Марјан Јовановски 076/426-831.

Комисијата за недвижни и движни ствари на Општина Чашка

"Илинденска" 8 1413 населба Чашка "Ilindenska" 8 1413 lagja e Çashkës
тел.++389 43 241 400 факс. ++389 43 241 343 тел.+389 43 241 400 факс. ++389 43 241 343

e-mail: opstina@caska.gov.mk
www.caska.gov.mk

место за арх. заверка од понудувачот (за правното лице)

Прилог 1- ОБРАЗЕЦ НА ПРИЈАВА (понуда)

Врз основа на **Објавата 01/2021** објавена од Општина Чашка за продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка по пат на **ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ** кое ќе се оддржи на интернет страницата <http://www.e-stvari.mk/>, ја поднесуваме следнава:

ПРИЈАВА (понуда)

III.1. ОПШТ ДЕЛ

III.1.1. Име на понудувачот: _____

(назив на правното лице според тековна состојба или име, татково име и презиме на физичкото лице)

III.1.2. Контакт информации

Седиште/адреса: _____

Телефон: _____ моб.тел. _____

Факс: _____

Е-пошта за корисничко име и шифра за учество на јавно наддавање: _____

Лице за контакт: _____

III.1.3. Одговорно лице (управител): _____

III.1.4. Даночен број: _____ ЕМБС _____

III.1.5. ЕМБГ: _____

III.1.6. Жиро сметка за правно лице /транзакциска с-ка за физичко лице _____

III.1.7. Банка : _____

III.1.8. Изјава за прифаќање на условите и барањата од **Објавата 01/2021** објавена од Општина Чашка за продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка по пат на **ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ**, со електронско јавно наддавање, прилог 2.

III.1.9 Изјава за давање согласност за користење и обработка на лични податоци, прилог 3.

III.1.10. Оваа пријава ја поднесувам за предметот: Предмет на продажба се следните движни ствари – сопственост на Општина Чашка, со следните карактеристики:

"Илинденска" 8 1413 населба Чашка "Ilindenska" 8 1413 lagja e Çashkës
тел. ++389 43 241 400 фак. ++389 43 241 343 tel. +389 43 241 400 fax. ++389 43 241 343

e-mail: opstina@caska.gov.mk
www.caska.gov.mk

Ред. бр.	Опис на движните ствари - предмет на продажба	Единица мерка	Количина	Состојба	Процен. вредност на движ. ствар	Минимален чекор на надд.	Банк. гаранц 2%	Час /почеток	Објава
1.	AVTOBUS, марка- FAP, тип SANOS 115, број на шасија- 9552, број на мотор- 076072, година на производство 1980, маса на празно возило - 9.440 kg, нерегистриран	Парче	1	Нерегистриран	75.720,00 денари	Без ограничување	1.514,00 денари	9.00 часот	Прв пат
2.	AVTOBUS, марка IKARUS, тип- 111R, број на шасија- V0390091/1113, број на мотор- 101391/088, година на производство 1991, маса на празно возило-/, нерегистриран	Парче	1	Нерегистриран	75.720,00 денари	Без ограничување	1.514,00 денари	9.30 часот	Прв пат
Вкупна почетна цена на продажба					151.440,00 денари				

- Податоци за банкарска гаранција: Понудувачот соодветно да ги пополни податоците за банкарската гаранција за предметните движни ствари за кои поднесува пријава (понууда).

Ред. број	Предмет на продажба, опис на движните ствари	Да се наведат податоци за банкарската гаранција која понудувачот ја доставува (2% од проценетата вредност на движните ствари)
1	2	3
1.	<p>Предмет на продажба е: продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка, кои се продаваат, согласно Одлуката за давање на согласност за продажба на движни ствари сопственост на Општина Чашка –Автобуси донесена од Совет на Општина Чашка бр.08-148/10 од 31.01.2018 година III.1.10. од оваа Пријава (понууда).</p> <p style="text-align: center;">Вкупната проценета вредност на движните ствари, согласно Извештај за процена на вредноста на транспортни средства за AVTOBUS, марка- FAP, тип SANOS 115 изработен од Друштво за интелектуални услуги и процена МЕТОДА ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци со седиште на ул.,Велко Влаховиќ, бр.4-1 /14 Кавадарци архивиран со бр.01-89/4 од 22.01.2018 година и Извештај за процена на вредноста на транспортни средства за AVTOBUS, марка IKARUS, тип- 111R изработен од Друштво за интелектуални услуги и процена МЕТОДА ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци со седиште на ул.,Велко Влаховиќ, бр.4-1 /14 Кавадарци архивиран со бр.01-89/5 од 22.01.2018 година, изнесува 151.440,00 денари</p>	<p>Износ во МКД: _____</p> <p>Дата на издавање. _____</p> <p>Рок на важност до : _____</p>

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

“Илинденска” 8 1413 населба Чашка
тел. ++389 43 241 400 факс. ++389 43 241 343

“Ilindenska” 8 1413 lagja e Çashkës
tel. +389 43 241 400 факс. ++389 43 241 343

e-mail: opstina@caska.gov.mk
www.caska.gov.mk

Прилог 2 - Изјава за прифаќање на условите и барањата од Објавата 01/2021 објавена од Општина Чашка за продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ кое ќе се оддржи на интернет страницата <http://www.e-stvari.mk/>

_____ место за арх. заверка од понудувачот (за правното лице)

ИЗЈАВА

за прифаќање на условите и барањата од **Објавата 01/2021** објавена од Општина Чашка за **продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ** кое ќе се оддржи на интернет страницата <http://www.e-stvari.mk/>

Јас,

_____ (Име и Презиме на одговорно лице (управител) на правното лице или Име и Презиме на физичкото лице)

со

седиште/адреса _____

под морална, материјална и кривична одговорност со потпишувањето на оваа изјава доброволно изјавувам дека ги прифаќам во целост условите и барањата од **Објавата 01/2021** објавена од Општина Чашка за **продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ** кое ќе се оддржи на интернет страницата <http://www.e-stvari.mk/>.

Со потпишувањето на оваа Изјава изјавувам дека ги прифаќам условите од објавата на Општина Чашка и се обврзувам по склучување на договорот во рок од најмногу 15 дена да ги преземам движните ствари предмет на објавата, со свое транспортно средство и да ги дислоцирам од Населба Чашка – Општина Чашка во определениот рок. Сите трошоци за преземање и дислокација на стварите предмет на продажба се на мој товар.

Место и датум

Одговорно лице

_____ (потпис и печат)

"Илинденска" 8 1413 населба Чашка "Илинденска" 8 1413 lagja e Çashkës
тел. ++389 43 241 400 факс. ++389 43 241 343 тел. +389 43 241 400 факс. ++389 43 241 343

e-mail: opstina@caska.gov.mk
www.caska.gov.mk

Прилог 3- Изјава за давање согласност за користење и обработка на личните податоци на понудувачот и одговорното лице на понудувачот заради учество во постапката на Општина Чашка по **Објавата 01/2021** објавена од Општина Чашка **за продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ** кое ќе се оддржи на интернет страницата <http://www.e-stvari.mk/>

место за арх.заверка од понудувачот(за правното лице)

ИЗЈАВА

за давање согласност за користење и обработка на личните податоци
на понудувачот и одговорното лице на понудувачот

Јас,

(Име и Презиме на одговорно лице (управител) на правното лице или Име и Презиме на физичкото лице)

со

седиште/адреса _____

во својство на одговорно лице на правното лице: _____

под морална, материјална и кривична одговорност со потпишувањето на оваа изјава доброволно изјавувам дека давам изречна согласност Општина Чашка (Комисијата за недвижни и движни ствари) да може да ги користи, обработува и чува моите лични податоци (и личните податоци на правното лице) заради учество во постапката на Општина Чашка по **Објавата 01/2021** објавена од Општина Чашка **за продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ** кое ќе се оддржи на интернет страницата <http://www.e-stvari.mk/>.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

"Илинденска" 8 1413
тел.++389 43 241 400

населба Чашка
фах. ++389 43 241 343

"Ilindenska" 8 1413
tel.+389 43 241 400

lagja e Çashkës
fax. ++389 43 241 343

e-mail: opstina@caska.gov.mk
www.caska.gov.mk